

**Известување за концентрација со која Јунајтед Медиа С.а.р.л. Луксембург ќе стекне контрола над Трговското друштво И.Р.В. Инвестиции, Развој и Унапредување д.о.о Словенија**

**(предмет бр. 08-63/2019)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), на ден 11.07.2019 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација со која Јунајтед Медиа С.а.р.л., со седиште на адреса Булевар Пјер Фриден 43, Л – 1543, Луксембург ќе стекне контрола над Трговското друштво И.Р.В. Инвестиции, Развој и Унапредување д.о.о Словенија со седиште на адреса Пречна улица 1, СИ-1235, Радомље, Словенија.

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности:

**Јунајтед Медиа С.а.р.л.** е во крајна сопственост на фондови советувани од БЦ Партнерс. БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори, т.е. не се вклучени во секојдневните деловни активности на компаниите во кои инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори.

БЦ Партнерс во Република Северна Македонија се присутни преку- индиректно зависни друштва:

- Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар „ВМРО“ бр.3, Скопје, Република Северна Македонија, а кое врши дистрибуција на медиумски содржини преку DTH техничка платформа и
- ДИРЕКТ МЕДИА ДООЕЛ, Скопје, со регистрирано седиште на ул. „Орце Николов“ бр. 68/3, Скопје, Република Северна Македонија, а кое врши маркетиншки дејности.

**И.Р.В. Инвестиции, Развој и Унапредување д.о.о** управува со интернет платформа која служи за меѓусебна рзмена на содржини во рамки на мрежа на интернет страници. Суштински, платформата им овозможува на интернет сајтовите да меѓусебно разменуваат линкови на објавени содржини преку вградени софтверски апликации, односно меѓусебно да ги пренасочуваат корисниците преку таргетирани содржини, на тој начин зголемувајќи го бројот на посетители.

*Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.*

*Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.*

15.07.2019 година

Скопје